

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Салиу Џемил од с. Врбјани, Маврово и Ростуше УП2 09-08/22 од 26 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-373 од 25 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-373 од 25 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Салиу Џемил од с. Врбјани, Маврово и Ростуше до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-08/22 од 26 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-373 од 25 јуни 2021 година на КЕЦ Гостивар.

Според Електродистрибуција, во непосредната близина на жалителот се наоѓа претходен жалител Салиу Енис (за кој РКЕ во септември 2021 го има уважено Приговорот со задолжение Електродистрибуција да создаде технички услови за приклучок и потоа да издаде Решение за согласност за приклучување) за кој веќе е издадено РСПДМ 11-371 од 17.01.2022 преку нестандартен приклучок со учество на доградба на постоечка нисконапонска мрежа од ТС Здуње 190190.

Се работи за три барања од три различни баратели во непосредна близина на место каде што нема урбанистички план. Сите три барања се одбиени во јуни 2021 година, меѓу кои и барањето на жалителот.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-08/22 од 26 јануари 2022 година со прилог:
 - Приговор
 - РОБСП бр. 11-373 од 25 јуни 2021 година
 - Потврда дека објектот на жалителот е во постапка за легализација
2. Дополнителни докази од 1 февруари 2022 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 16 јуни 2021 година

- Имотен лист бр. 150 за КП бр. 137, КО Лешница
- Податоци за оптоварување на трафостаница
- Податоци за пад на напон во мрежата
- GIS скица

Од доставената документација се утврди дека жалителот не поседува доказ за сопственост за објектот за кој бара приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем не смее да ги приклучува на дистрибутивната мрежа објектите за кои не е издадено одобрение за градење или решение за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во согласност со закон за градење или не е издаден соодветен документ согласно закон.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–08/22
14 февруари 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски